

ДОГОВОР ЗА УЧЕСТВО НА НОВИНАРСКИ СТАРТАП НАТПРЕВАР

Склучен на ден _____ година во Скопје помеѓу:

1. Фондацијата за дебата и едукација ИДЕА Југоисточна Европа Скопје со седиште на ул. Дренак бр. 34А Скопје – Кисела Вода, со ЕМБС 6815138. Застапувано од _____ (во понатамошниот текст како прва договорна страна – организатор на натпревар); и
2. _____, ул. _____, со ЕМБГ _____ (во понатамошниот текст како втора договорна страна – учесникот на натпреварот)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат правата и обврските на договорните страни во врска со учеството на втората страна на start-up натпреварот за новинарски стории Новинарски Стартап Натпревар - “Journalism Start-up Competition”.

Учесникот е избран во категоријата (на пример дигитално раскажување) и истиот за прифатената новинарска сторија на почеток од start-up натпреварот ќе добие сума во износ од ----- во рокот од 8 дена од денот на склучувањето на овој договор.

Доколку прифатената сторија биде успешно реализирана најдоцна до 01.06.2017 година на учесникот ќе му бидат доплатен износ од ----- денари најдоцна до 15.07.2017 година. Доколку не се испорача крајниот производ во целост, учесникот нема да го добие вториот дел од износот, а ќе треба на организаторот да му го врати и првиот дел.

Паричниот износ кој се доделува не се менува и е со пресметан персонален данок.

Член 2

Втората договорна страна се согласува и ги прифаќа условите што се предмет на овој договор, а се преземени од распишаниот оглас за start-up натпреварот за новинарска сторија/проект.

Член 3

Втората договорна страна е должна својата новинарска сторија/проект да ја доведе во финална и функционална состојба најдоцна до 01.06.2017 година.

Втората договорна страна со предавањето на својата новинарска сторија/проектот на првата договорна страна е согласна истата да биде јавно објавена и истовремено со предавањето на новинарската сторија/проектот и ги пренесува и своите права.

Првата договорна страна се обврзува новинарската сторија/проектот јавно да ја објави на сопствената on-line платформата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4

За се што не е предвидено со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Во случај на спор, страните се согласни надлежен да биде Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 5

Овој договор стапува во сила на денот на неговото потпишување.

Договорот е составен во два еднообразни примероци од кои по еден примерок за секоја од договорните страни.

Прва договорна страна

Втора договорна страна
